



## ОГЛАС БР.06/2019 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
<b>НЕДВИЖНИ СТВАРИ</b>				
	1	2	3	4
1	Регионална дирекција Битола бр.25-19/14-4/1 Прва електронска јавна аукција	Пасиште, 1932 м2, К.П.646, И.Л.1634, МВ Бабин Дол, КО Љубаништа	1.159.200,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Охрид, с.Љубаништа на 20.06.2019 г. од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел. 070/464-044
2	Регионална дирекција Битола бр.2819/14-10/5 Втора електронска јавна аукција	Земјоделско земјиште пасишта, 13653.56 м2, класа 7, К.П.92 дел 1, И.Л.121, МВ Симо круша, КО Братин дол	327.696,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Битола, с.Дихово-Братин дол на 17.06.2019 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.076/464-044
		Земјоделско земјиште пасишта, 2880.63 м2, класа 7, К.П.92 дел 2, И.Л.121, МВ Симо круша, КО Братин дол	69.144,00	
		Земјоделско земјиште пасишта, 7916.53 м2, класа 7, К.П.344, И.Л.121, МВ Мандри, КО Братин дол	120.280,00	
		Земјоделско земјиште, нива, 3006.54 м2, класа 4, К.П.548, И.Л.121, МВ Над село, КО Братин дол	120.280,00	
		Земјоделско земјиште ливада, 5742.35 м2, класа 4, К.П.532 дел 1, И.Л.121, МВ Над село, КО Братин дол	229.680,00	
		Земјоделско земјиште пасишта, 1106.62 м2, класа 7, К.П.112, И.Л.121, МВ Симо круша, КО Братин дол	266.568,00	
		Земјоделско земјиште нива, 14980.34 м2, класа 4, К.П.529, И.Л.167, МВ Над село, КО Братин дол	599.200,00	
		Земјоделско земјиште пасишта, 3695.78 м2, класа 7, К.П.111, И.Л.167, МВ Симо круша, КО Братин дол	88.704,00	
		Земјоделско земјиште нива, 5356.53 м2, класа 8, К.П.158, И.Л.167, МВ Корија, КО Братин дол	128.592,00	
		Земјоделско земјиште нива, 8251.6 м2, класа 4, К.П.796, И.Л.167, МВ Диви ливади, КО Братин дол	82.520,00	
Земјоделско земјиште нива 4316.44 м2, класа 5, К.П.797, И.Л.167, МВ Диви ливади, КО Братин дол	103.584,00			
Земјоделско земјиште нива, 27761.51 м2, класа 4, К.П.797, И.Л.167, МВ Диви ливади, КО Братин дол	1.110.480,00			
3	Регионална дирекција Штип бр.27-38/5 Прва електронска јавна аукција	Место под зграда 333 м2, катастарска култура 50000 3, К.П.1547/1, И.Л. 6462, МВ Гоце Делчев, КО Струмица, извод од катастарски план бр.3	3.020.805,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Струмица на ул.Гоце Делчев бб, на 19.06.2019 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
		Место под зграда 159 м2, катастарска култура 50000 4, К.П.1547/1, И.Л. 6462, МВ Гоце Делчев, КО Струмица, извод од катастарски план бр.4		
<b>ДВИЖНИ СТВАРИ</b>				
4	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/20 Прва електронска јавна аукција	ПМВ Комби VOLVO MV 50, SK-1734-AC, 2005 година	233.700,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје ул. 11 Октомври бр.27, на 20.06.2019 г. од 9 до 11 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
5	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/39-8 Седма електронска јавна аукција	ТМВ FAP 1314, PP-731-BP, 1982 година	215.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп с.Мажучиште, на 18.06.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
		Теглач со седло MAN, PP-5039-AB, 2000 година	1.140.000,00	
6	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/37-8 Седма електронска јавна аукција	ТМВ FORD TRANZIT TOURNEO, PP-0058-AD, 2006 година	148.960,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп с.Мажучиште, на 18.06.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
		Автобус комбе PEUGEOT BOXER, PP-3548-AC, 2000 година	114.000,00	
		ТМВ MAN DFK, PP-2486-AD, 1985 година	273.600,00	
		ТМВ FAP 1314, PP-879-CJ, 1987 година	106.400,00	
		ТМВ IVECO, PP-1649-AD, 2001 година	228.000,00	
		ТМВ MAN, PP-3846-AC, 2002 година	364.800,00	
Приклучно GORICA, PP-8593-AB, 1975 година	121.600,00			
7	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-27/13-6 Петта електронска јавна аукција	ПМВ AUDI 80, МОДЕЛ 90, PP-0498-AB, 1986 година	53.200,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп с.Мажучиште, на 18.06.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
		ПМВ КОМБЕ MERCEDES BENZ, 601 DKV, PP-6846-AC, 1982 година	76.000,00	
8	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/2-25/2-9 Слободна комерцијална продажба	ПМВ MERCEDES E 200CDI, VE-770-CC, 2000 година		Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплениети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
9	Регионална дирекција Скопје бр.27-193/1 Слободна комерцијална продажба	Готехничка дупчалка MUSTANG 4N3, фаб. бр.8993067013, SK-7920-AL, 2011 година		Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје на ул.Димче Мирчев бр.4, на 20.06.2019 г. од 11 до 13 ч. Комерцијална продажба: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
10	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/18 Втора електронска јавна аукција	ПМВ КОМБЕ PEUGEOT 407 SW, SK-974-UP, 2005 година	129.150,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје ул. 11 Октомври бр.27 на 20.06.2019 г. од 9 до 11 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
11	Регионална дирекција Битола бр.2819/15-39/4 Третта електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES BENZ, BT-9065-AC, 2005 година	537.617,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Битола с.Могила на 18.06.2019 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.070/464-044
12	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/27-7 Седма електронска јавна аукција	ТМВ MERCEDES BENZ 2224 Кесон, возило за специјални намени, NE-1363-AB, 1982 година	401.134,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплениети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578

13	Регионална дирекција Штип бр.28-15/18-9 Десетта електронска јавна аукција	Работна машина БУШАЛИЦА бр. 2011321, 2011 година, DRC 100 CRAWLER - СПЕКТРА, Турција	9.100.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Кратово Рудник Силекс неметали (место викано Црн Врв), на 19.06.2019 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391			
14	Регионална дирекција Штип бр.28-15/14-12 Тринаесетта електронска јавна аукција	Машини и друга дополнителна опрема за производство на чевли	5.900.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Крива Паланка на ул. Св.Ј.Осоговски бр.7, на 19.06.2019 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391			
15	Регионална дирекција Штип бр.28-15/19-8 Деветта електронска јавна аукција	ГРУПА 10 Компјутер куќиште, количина 2 ТВ-QART, количина 2 ТВ-FUEGO, количина 1	5.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391			
16	Регионална дирекција Штип бр.27-38/3-1 Втора електронска јавна аукција	ГРУПА 1 ТВ-ВЕКО, количина 1 ТВ-VIVAX, количина 2 ТВ-TOMPSON, количина 1 ТВ-VIVAX, количина 1 (оштетен)	17.000,00				
		ГРУПА 2 Компјутер куќиште DELL некомплетни, количина 3 Компјутер куќиште некомплетни, количина 3 ТВ-LG, количина 1 ТВ-ST, количина 1 ТВ-QART, количина 1 ТВ-FUEGO, количина 1 ТВ-SAMSUNG, количина 1 (оштетен)	31.000,00				
		ГРУПА 3 Маус, количина 4 Тастатура, количина 5 Монитори, количина 7 Штампач, количина 2 Штампач Canon, количина 1 ТВ-GRUNDING, количина 1 ТВ-TCL, количина 3 ТВ-QADRO, количина 4 ТВ-FILIPS, количина 1 ТВ-VIVAX, количина 1 ТВ-TOMPSON, количина 3 ТВ-QARTC, количина 1 ТВ-FAVORIT, количина 1 Компјутер куќиште, количина 5	93.400,00				
		17	Регионална дирекција Штип бр.27-38/4 Прва електронска јавна аукција		Машина за шиеење ZOJE ZJ 1290, Скриен блин штик бр.070201001, количина 1	61.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Кратово на ул.Свети Ѓорѓи Кратовски бб, на 19.06.2019 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слафана Костадиновска, тел.070/285-391
		18	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/17 Втора електронска јавна аукција		ТВ Предавател со Линк, комплет со кабел и приклучоци за кабел, AUTV/100A, сер. бр.030200074670	293.836,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
		19	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/19 Втора електронска јавна аукција		ТВ Предавател со Линк, комплет со кабел и приклучоци за кабел, PEAV/15V, сер. бр.030200074665	293.836,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
					ТВ Предавател со Линк, комплет со кабел и приклучоци за кабел, модел ELT/10, сервиски број 030300074758	293.836,00	
					ТВ Предавател со Линк, комплет со кабел и приклучоци за кабел, ELR/10, сер. бр.030300074757	293.836,00	
		20	Регионална дирекција Битола бр.24-19/6-38/2 Втора електронска јавна аукција		Машина ЦНЦ за обработка на дрво пластика и лесни метали	562.500,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Охрид на ул. Дејан Војвода бр.2 (наспроти ОУ Братство Единство - Лескајца) на 19.06.2019 г. од 10 до 12 ч. Јавна аукција: На 28.06.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.076/464-044

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 21.06.2019 година (петок), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.  
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.  
Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.  
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.  
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозит.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.  
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.  
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.  
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 28.06.2019 година (петок) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.